



Подготовки за програмата NDIS во подрачјето на североисточен Мелбурн

Националната програма за осигурување при онеспособеност (National Disability Insurance Scheme - NDIS) ќе почне да се воведува на подрачјето на североисточен Мелбурн од 1 јули 2016 г.

Што е програмата NDIS?

Програмата NDIS е нов начин за пружање поддршка при онеспособеност, а оваа програма ја спроведува Националната агенција за осигурување при онеспособеност (National Disability Insurance Agency - NDIA).

Програмата NDIS се воведува постепено затоа што претставува голема промена, па затоа е важно тоа да се направи како што треба и да биде одржливо.

За поединостите како луѓето постепено ќе се префрлуваат во програмата NDIS се преговараше меѓу владата на Викторија и сојузната влада.

До сега, програмата NDIS пробно се спроведува на неколку места ширум земјата. На 1 јули 2013 г. почна пробното спроведување на програмата NDIS во Викторија.

Како работи програмата NDIS?

Програмата NDIS усвојува приспособлив, доживотен пристап кон работењето со учесниците, нивните семејства и негуватели заради изработка на лично приспособени планови. Програмата NDIS им дава на учесниците

поголем избор и контрола како, кога и каде им се пружа поддршка.

Таа исто така обезбедува сигурност дека ќе ја добиваат поддршката што им е потребна во текот на целиот свој живот.

Програмата NDIS ги поврзува учесниците со заедницата и со редовните типови на поддршка. Програмата NDIS ги финансира дополнителна разумна и неопходна поддршка за да им помогне на учесниците да ги остварат своите цели и стремежи и да учествуваат во секојдневниот живот.

Со оглед на тоа дека им помага на луѓето да го изградат своето социјално и економско учество, програмата NDIS треба тесно да соработува со организациите во заедницата за да ги утврди можностите за луѓето со онеспособеност.

Во Викторија има многубројни организации во заедницата што долго и успешно работат и што ќе одиграат важна улога во помагањето на луѓето со онеспособеност да се подготват за програмата NDIS.

Тие исто така ќе играат и клучна улога во помагањето на луѓето со онеспособеност да ги постигнат своите цели.

Како ќе се одвива воведувањето на програмата?

Луѓето што сега добиваат поддршка преку владата на Викторија или преку сојузната влада ќе се префрлат на програмата NDIS во различни времиња во зависност од видот на поддршка што го добиваат и од местото на живеење.

Програмата NDIS ќе може да се добива на подрачјето на североисточен Мелбурн од 1 јули 2016 г. Подрачјето на североисточен Мелбурн ги опфаќа следните подрачја на локална власт:

- Банјул
- Даребин
- Ниламбик
- Витлси
- Јара

Како ќе се вклучуваат луѓето во програмата NDIS?

Ако сега добивате поддршка од владата на Викторија, вашите контактни поединости ќе и бидат дадени на агенцијата NDIA пред да премине вашето подрачје на програмата. Првиот чекор ќе биде телефонско јавување до вас од агенцијата NDIA за да поразговарате за постапката за вклучување во програмата NDIS.

Во подрачјето на североисточен Мелбурн, нашиот Национален тим за пристап (National Access Team) ќе им се јавува на постојните клиенти на викториската и сојузната влада во текот на наредните месеци. Ќе се води сметка за луѓето што имаат дополнителни потреби од комуникација.

Во текот на телефонскиот разговор ќе ги потврдиме вашите лични поединости и постапката за ваше пристапување во програмата NDIS.

Штом ќе биде утврдено вашето пристапување кон програмата NDIS, ќе треба да одите на информативен состанок за програмата NDIS. Поединостите за информативниот состанок ќе бидат објавени на нашето место на интернет ndis.gov.au/vic.

Како изгледа постапката за планирање во програмата NDIS?

Вашето вклучување во програмата NDIS ќе се одвива во неколку фази, од разбирање и пристапување кон програмата до изработка и применување на вашиот прв план.

Во текот на првата година од вашиот план во програмата NDIS, важно е да се надгледува како вашиот план работи за вас. Овие информации ќе се користат за да се изработи вашиот следен план кога ќе биде преразгледуван вашиот план.

Секој човек има различни потреби и цели. Затоа програмата NDIS ви овозможува приспособливост заради задоволување на вашите лични потреби од поддршка.

Кој може да се вклучи во програмата NDIS?

За да се вклучат во програмата NDIS во Викторија, луѓето мора:

- да живеат во подрачје каде што е расположива програмата NDIS;
- да ги исполнуваат условите во однос на возраста и државјанството; и
- да ги исполнуваат условите во однос или на онеспособеноста или на раното дејствување.

Некои програми на викториската влада за луѓето со онеспособеност имаат услови за вклучување слични на оние на програмата NDIS. За луѓето што учествуваат во тие определени програми што се утврдени од викториската влада ќе се смета дека ги задоволите условите во однос на онеспособеноста за да бидат вклучени во програмата NDIS. Условите во однос на државјанството и на возраста во секој случај ќе мора да се задоволуваат.

Што може да сторам за да се подготвам?

Почнете да размислувате за вашиот живот, за вашата иднина и за она што би сакале да го постигнете. Тоа ќе ви помогне да се подготвите за вашиот прв план во програмата NDIS. Исто така ќе треба да разговарате со организациите од кои сега добивате поддршка и да присуствувате на информативниот состанок за програмата NDIS во вашето подрачје.

Информации и информативни материјали што ќе ви помогнат може да најдете на местото на интернет ndis.gov.au/vic.

Повеќе информации

| | |
|--|--|
| 1800 800 110* | 8 ч. претпладне до 5 ч. попладне (AEST) од понеделник до петок |
| TTY машина за пишување по телефон 1800 555 677 | За луѓе што имаат проблеми со слухот или говорот |
| 1800 555 727 | Speak and listen |
| Преведувачка служба TIS 131 450 | За луѓе на кои им е потребна помош со англискиот јазик |
| Следете нè на Twitter @NDIS | Најдете нè на Facebook facebook.com/NDISAUS |

*1800 повиците од домашен телефон се бесплатни. Повиците од мобилни телефони може да бидат наплатени.